

Врз основа на чл.383 и 384 од Законот за трговски друштва (Службен весник на Р.М бр.28 од 2004 година) и чл.43 и 46 од Статутот на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје, единствениот акционер ИНСИГ АД Тирана, Р.Албанија со седиште, Rruga e Kavajes nr.116, Tirana Албанија на годишното собрание на единствениот акционер одржано на ден 12.10.2017 година во Скопје во 10:00 часот ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година

Член 1

Се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година, ревидирани од надворешна ревизорска кука ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

Образложение

Согласно одредбите на законот за трговски друштва, Статутот на Друштвото, Законот за Супервизија на Осигурување, како и другите позитивни законски прописи Единствениот акционер на друштвото на Годишното Собрание на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје одржано на 12.10.2017 година ги усвои годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на ДО ЕУРОСИГ АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година, ревидирани од надворешна ревизорска кука ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје. Роковите за усвојување на ревидираните финансиски извештаи се пробиени поради промена на единствениот акционер и упис на истиот во Централен Депозитар за Хартии од Вредност на РМ.

За Единствен Акционер
ИНСИГ АД, Тирана, Република Албанија

Г-дин Цевдет Копани со бр на пасош ВВ 5015731, издаден од Р.Албанија.



Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
ЕУРОСИГ А.Д., Скопје

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia
T +389 (0) 3214 700
F +389 (0) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи ЕУРОСИГ А.Д., Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2016 година, Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 69.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Со состојба на 31 декември 2016 година, во тестот за соодветноста на обврските („ЛАТ“) на резервите за преносни премии направен од страна на Друштвото, не се земени во предвид сите трошоци потребни при проектирање на идните парични текови од договорите за осигурување. Ваквиот начин на пресметка претставува отстапување од сметководствените стандарди во примена и ние не можевме да стекнеме разумно уверување за адекватноста на претпоставките употребени од страна на раководството за исклучување на овие трошоци од ЛАТ тестот.

Врз основа на нашите сопствени проценки идентификувавме дека со состојба на 31 декември 2016 година резервите за преносни премии се потценети за износ од 3,950 илјади денари.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за ефектот врз финансиските извештаи на прашањето дискутирано во пасусот „Основа за мислење со резерва“, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕУРОСИГ А.Д., Скопје, на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2015 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 6 мај 2016 година изразил мислење со резерва за истите.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

Скопје,
28 април 2017 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

31 декември 2016 година

Содржина:

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	4
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	10
Извештај за паричните текови	15
Извештај за промени во капиталот	17
Белешки кон финансиските извештаи	18
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извешта	

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба)

На 31 декември 2016 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	5	1.292.558	1.314.909
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		1.292.558	1.314.909
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		370.156.196	398.319.871
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	6	8.586.063	8.913.988
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	6.1	8.586.063	8.913.988
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	7	361.570.133	389.405.883
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	7.1	73.141.870	71.732.002
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		73.141.870	71.732.002
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

Финансиски извештаи
31 декември 2016 година

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	7.2	10.418.238	27.079.816
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		10.418.238	27.079.816
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	7.3	278.010.025	290.594.065
4.1 Дадени депозити	036		278.010.025	290.594.065
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	8	2.173.858	605.848
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		2.173.858	605.848
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	9	45.131.923	47.890.869
І. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		27.364.928	32.685.891
1. Побарувања од осигуреници	056		12.662.688	11.245.127
2. Побарувања од посредници	057		14.702.240	21.440.764
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
ІІ. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
ІІІ. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		17.766.995	15.204.978
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		3.569.353	9.415.726
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		1.910.039	1.867.704
3. Останати побарувања	066		12.287.603	3.921.548
ІV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		9.434.755	6.240.098
І. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	10	5.252.572	2.170.630
1. Опрема	070		5.252.572	2.170.630
2. Останати материјални средства	071		-	-
ІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	11	3.223.594	3.454.169
1. Парични средства во банка	073		2.596.170	3.064.948
2. Парични средства во благајна	074		627.424	389.221

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжение)				
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		958.589	615.299
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	12	27.893.863	25.589.628
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		27.093.283	25.572.488
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		800.580	17.140
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		456.083.153	479.961.223
II. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		60.030.686	56.147.578
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		218.742.183	237.074.936
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	13	183.716.100	183.716.100
1. Запишан капитал од обични акции	087		183.716.100	183.716.100
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		50.999.828	50.670.120
1. Законски резерви	096		50.999.828	50.670.120
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	1.699.591
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		-	989.125
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		15.973.745	-

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжение)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	14	216.113.261	215.214.767
I. Бруто резерви за преносни премии	107		97.214.221	97.401.179
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		118.899.040	117.813.588
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквализациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		607.658	-
1. Резерви за вработени	115		607.658	-
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	15	105.202	181.491
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		105.202	181.491
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	16	20.514.849	27.490.029
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		2.811.768	9.320.117
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		2.811.768	9.320.117
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		17.703.081	18.169.912
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		5.079.810	4.864.416
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		12.623.271	13.305.496

Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжение)				
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		456.083.153	479.961.223
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		60.030.686	56.147.578

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 01 март 2017 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


Г-дин Бурим Мифтари
Директор на Финансии


Г-дин Орхан Хасан
в.д. Генерален директор
Претседател на Управен одбор

Финансиски извештаи
31 декември 2016 година
Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2016 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		201.700.640	201.344.868
 I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	17	187.823.934	185.095.428
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		198.309.541	197.070.170
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		12.240.575	9.324.298
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(186.958)	2.447.628
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		1.568.010	-202.816
 II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	18	9.335.875	11.543.198
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		8.798.083	10.548.774
4. Позитивни курсни разлики	217		199.370	424.203
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		258.109	474.910
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		80.313	95.311
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		80.313	95.311
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		-	-

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕТО	223a		-	-
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	19	2.843.160	3.969.562
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	20	1.697.671	736.680
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		217.674.385	199.930.593
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	21	68.354.891	73.927.954
1. Бруто исплатени штети	228		69.896.920	83.898.183
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		2.627.481	4.108.803
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		1.085.452	(5.861.426)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	22	-	6.083
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	6.083
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	23	117.301.089	96.210.415
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252		54.321.648	45.442.199
1.1 Провизија	253		16.897.030	16.652.022
1.2 Бруто	253а		33.862.903	33.671.416
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		5.082.510	1.491.665
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(1.520.795)	(6.372.904)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		62.979.441	50.768.216
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		2.015.856	1.113.592
2.2 Трошоци за вработените	258		26.735.453	21.596.670
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		16.248.112	13.551.878
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.465.364	1.263.710
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		6.536.997	5.470.132
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2.484.980	1.310.950
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		1.094.535	214.839

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2.4 Останати административни трошоци	260		33.133.597	27.843.115
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		21.834.633	18.902.510
2.4.2 Материјални трошоци	260б		6.098.944	4.077.817
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		5.200.020	4.862.788
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		463.766	398.281
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		388.716	325.321
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		75.050	72.960
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	24	14.304.262	14.459.650
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		14.304.262	14.459.650
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	25	12.538.410	12.339.355

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех) (продолжува)				
Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЊИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	26	4.711.967	2.588.855
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		-	1.414.275
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		15.973.745	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	27	-	425.150
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		-	989.125
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		15.973.745	-
XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)			-	-
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			-	-
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАЌА НА АКЦИОНЕРИТЕ	282		(15.973.745)	989.125

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2016 до 31.12.2016 година

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	208.693.772	206.637.293
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	191.206.220	183.558.205
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	17.487.552	23.079.088
ІІ. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	236.375.588	231.415.898
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	67.208.781	80.347.379
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	18.746.405	14.211.427
4. Надоместоци и други лични расходи	310	76.488.319	66.912.454
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	22.504.244	17.148.493
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	444.752	483.616
8. Останати одливи од редовни активности	314	50.983.087	52.312.529
ІІІ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	-	-
ІV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	27.681.816	24.778.605
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	498.579.169	412.108.899
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	327.925	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	72.884.950	56.907.040
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	416.568.211	344.653.085
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	8.798.083	10.548.774

Извештај за паричните текови (продолжува)			
Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	468.579.576	386.618.852
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	477.069	709.557
2. Одливи по основ на материјални средства	328	5.729.914	905.057
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	158.674
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	75.050.000	72.788.216
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	387.322.593	312.057.348
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	(29.999.593)	(25.490.047)
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	2.359.008	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	2.359.008	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	2.359.008	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	707.272.941	618.746.192
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	707.314.172	618.034.750
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	711.442
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	41.231	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	3.454.169	2.643.846
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(189.344)	98.881
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	3.223.594	3.454.169

Финансиски извештаи
31 декември 2016 година

ПК: Извештај за промени во капиталот													
Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви						
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	183.716.100	0	49.820.325		0	0	49.820.325	0	0	2.549.386		236.085.811
Промена во сметководствените политики	I1							0					0
Исправка на грешки во претходниот период	I2							0					0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	183.716.100	0	49.820.325	0	0	0	49.820.325	0	0	2.549.386	0	236.085.811
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989.125	989.125
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1							0				989.125	989.125
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1							0					0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2							0					0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3							0					0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4							0					0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	849.795	0	0	0	849.795	0	0	-849.795	0	-849.795
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1			849.795				849.795			-849.795		0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2							0					0
Исплата на дивиденда	IV3							0					0
Останата распределба на сопствениците	IV4							0					0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	183.716.100	0	50.670.120	0	0	0	50.670.120	0	0	1.699.591	989.125	237.074.936
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	183.716.100	0	50.670.120	0	0	0	50.670.120	0	0	2.688.716		237.074.936
Промена во сметководствените политики	VI1							0					0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2							0					0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	183.716.100	0	50.670.120	0	0	0	50.670.120	0	0	2.688.716	0	237.074.936
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.973.745	-15.973.745
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1							0				-15.973.745	-15.973.745
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1							0					0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2							0					0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3							0					0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4							0					0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	329.708	0	0	0	329.708	0	0	-2.688.716	0	-2.359.008
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1			329.708				329.708			-329.708		0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2							0					0
Исплата на дивиденда	IX3							0			-2.359.008		-2.359.008
Останата распределба на сопствениците	IX4							0					0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	183.716.100	0	50.999.828	0	0	0	50.999.828	0	0	0	-15.973.745	218.742.183

Белешки кон финансиските извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 8 март 2003 година од страна на Институт за осигурувања АД - INSIG sh.a., Тирана, Албанија Тирана, Албанија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Партизански Одреди бр.14 бизнес центар АУРА бр.14, 1000 Скопје.

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 2: Осигурувањето на моторни возила (каско)

Класа 3: Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено осигурување)

На 31 Декември 2016 година, Друштвото има 109 вработени (2015: 90 вработени).

На 25 јануари 2016 година е јавно објавен тендер за приватизација на 100% од акциите на „Инсиг“, а понуди се собирани заклучно со 10 март 2016 година. На 23 март 2016 година врз основа на одлука, Владата на Албанија објави дека „Еуросиг“ АД е избраниот понудувач. На 1 јуни 2016 година е потпишан договорот за откуп на акции и се добиени регулаторните одобренија, со што на 2 јуни 2016 година трансферот на акциите е регистриран во Централен Регистар на Албанија („ЦРА“).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04...61/16), Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/02 ...23/16) подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст “АСО”), како и во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 5/11, 41/11, 64/11, 187/13) и Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 141/2013, 61/2016), пропишани од страна на АСО и кои се во примена од 1 јануари 2011 година.

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесен е Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување. Овој правилник почна да се применува од Друштвото од 1 јануари 2011 година.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст „Правилникот“), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Правилникот. Како резултат на тоа, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниот вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираниот финансиски извештаи се искажани во македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Друштвото.

Основи за подготовка на финансиски извештаи (продолжува)

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Признавање на приходи (продолжува)

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Трошоци и обврски по основ на штети од осигурувањето

Настанатите, пријавените и исплатените штети,

се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети,

до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување во согласност со интерните правила на Друштвото и Правилникот за минималните стандарти за пресметка на техничките резерви, усвоен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.4 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку своето матично друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групацијата и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како намалување на бруто приходите од премија во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Трошоци за стекнување на осигурувањето

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизија за агенти, трошоци за реклами и маркетинг, печатење на полиси за осигурување, трошоци за репрезентација и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во финансискиот период, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

3.6 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

3.7 Оданочување

Тековен данок

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено, од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка за периодот, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби.

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2016 и 2015 година не постојат оданочиви или одбитни временски разлики и последователно, во овие финансиски извештаи не се признати никакви одложени даноци.

Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од осигурување како и другите приходи кои Друштвото ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата, доколку е применливо; побарувањата се искажани без ДДВ, а обврските се искажани со вклучен ДДВ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

3.8 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, Друштвото има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Друштвото за 2016 година има евидентирано резервација за трошоци за пензионирање согласно пресметката од актуарот.

3.9 Наеми

Плаќањата за оперативниот наем се признаваат како трошок во добивката или загубата на праволинска основа во периодот за кој трае наемот.

3.10 Опрема и нематеријални средства

Опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.

Почетното признавање ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел средството да се стави во работна состојба. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема не се капитализира како дел од таа опрема, туку поодделно се прикажува како нематеријално средство.

Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата и нематеријалните средства се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Проценетите годишни стапки на амортизација на опремата и нематеријалните средства се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%
Нематеријални средства	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како приход или трошок.

3.11 Загуби поради оштетување на опремата и нематеријалните средства

На крајот на периодот на известување, Друштвото ги преценува сметководствените вредности на опремата и нематеријалните средства за да утврди дали постојат наговестувања дека дошло до загуби како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви наговестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат евентуалните загуби поради оштетување. Доколку не е во можност да се процени надоместувачката вредност на поединечно средство, Друштвото го проценува надоместувачкиот износ на единицата која генерира парични текови а на која тоа средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е нето продажната цена или вредноста во употреба, во зависност од тоа која е поголема. За потребите на проценката на вредноста во употреба, се дисконтираат проценетите идни парични приливи до нивната сегашна вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ја одразува сегашната пазарна проценка на временската вредност на парите и ризикот кој е специфичен за тоа средство.

Ако проценетиот надоместувачки износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) е помал од сметководствената вредност, во тој случај сметководствената вредност на тоа средство (или на единицата која генерира парични текови) се намалува до надоместувачкиот износ. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

При последователното сторнирање на загубата поради оштетување, сметководствениот износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) се зголемува до ревидираниот проценет надоместувачки износ на тоа средство, при што поголемата сметководствена вредност не ја надминува сметководствената вредност која би била утврдена доколку во претходните години не би дошло до признаени загуби поради оштетување на тоа средство.

На ден 31 декември 2016 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

3.12 Финансиски средства

Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 Декември 2016 година Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото ги класифицира државните записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година****Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)*****Оштетување на финансиски средства******Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност***

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71%
Категорија Ѓ	над 365 дена	100%

Депризнавање на финансиски средства

Друштвото депризнава финансиските средства само во случај кога договорните права за средството истекуваат или се пренесува финансиското средство и соодветно сите ризици и права кои произлегуваат од сопственоста на друг ентитет.

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се признаваат по објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Тие последователно се мерат според амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Обврски за настанати пријавени штети

Овие обврски се признаваат врз основа на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.14 Капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продаваат, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции. Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

Резерви

Резервите, кои се состојат од резерви за сигурност и општа резерва се создадени во текот на периодите врз основа на издвојување на резерви согласно законската регулатива.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

3.15 Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба, односно извештајот за сеопфатната добивка само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

3.16 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;

б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;

в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

а) членови на потесно семејство;

б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуриснт, како и членови на нивното потесно семејство;

в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;

г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;

д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Корисен век на средства

Одредувањето на корисниот век на средства што се амортизираат се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата што се амортизираат редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2015	2.762.346
Зголемување	709.557
На 31 Декември 2015	3.471.903
На 01 јануари 2016	3.471.903
Зголемување	477.070
На 31 Декември 2016	3.948.972
Акумулирана амортизација	
На 01 јануари 2015	1.790.689
Амортизација за годината	366.305
На 31 Декември 2015	2.156.994
На 01 јануари 2016	2.156.994
Амортизација за годината	499.421
На 31 Декември 2016	2.656.415
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2015	971.657
На 31 Декември 2015	1.314.909
На 31 Декември 2016	1.292.558

Залог врз нематеријални средства

На 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог и истите во целост се користат за вршење на дејност на Друштвото.

6. ВЛОЖУВАЊА

6.1 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2016 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 8.586.063 денари (2015: 8.913.988 денари) се однесуваат на основачки удел во Национално Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2016	2015
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	73.141.870	71.732.002
Депозити, заеми и останати пласмани	278.010.025	290.594.065
Финансиски вложувања за тргување	10.418.238	27.079.816
	361.570.133	389.405.883

7.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2016	2015
Државни записи	75.050.000	72.960.000
Акумулирана амортизација	(1.908.130)	(1.227.998)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	73.141.870	71.732.002
Котирани	-	-
Некотирани	73.141.870	71.732.002
	73.141.870	71.732.002

Должничките хартии од вредност кои се чуваат до достасување претставуваат финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Ова портфолио се состои од краткорочни државни записи издадени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија. Овие хартии од вредност се вреднуваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

7.2 Финансиски вложувања за тргување

Со состојба на 31 декември 2016 година, финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2016 година изнесуваше 10.418.238 денари (2015: 27.079.816 денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондовите на тој датум.

7.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2016	2015
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	170.172.000	205.347.000
Орочени депозити во домашни банки (во странска валута)	107.838.025	85.247.065
	278.010.025	290.594.065

Дадени депозити претставуваат краткорочни пласмани во банките со рок на доспевање не подолг од 12 месеци и носта камата по стапка од 1,2% до 3,0% на годишно ниво (2015: 1,2% до 3,2% на годишно ниво). Истите се вреднуваат по амортизирана вредност. Приходот од камата за овие средства се пресметува со примена на методот на ефективна каматна стапка, освен за оние краткорочни пласмани каде што пресметувањето на каматата би било незначајно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

Бруто резерва за преносна премија	31.12.2016	31.12.2015
Зелен Картон	-	-
Имот	2.173.858	605.848
Автоодговорност	-	-
	2.173.858	605.848
Движење на бруто резерви за преносна премија		
Состојба на 01 јануари	605.848	808.664
Движење во тековна година (Белешка 17)	1.568.010	(202.816)
Состојба на 31 декември	2.173.858	605.848

9. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2016	2015
Побарувања од осигуреници	33.541.630	31.158.579
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(20.878.942)	(19.913.451)
	12.662.688	11.245.128
Побарувања од посредници	53.369.834	48.535.438
Исправка на вредност на побарувања од посредници	(38.667.594)	(27.094.674)
	14.702.240	21.440.764
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	10.036.960	12.161.442
Побарувања за финансиски вложувања	1.910.039	1.867.704
Останати побарувања	12.287.603	3.921.548
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(6.467.607)	(2.745.716)
	17.766.995	15.204.978
	45.131.923	47.890.869

Движењето на сметката на исправка на вредност на побарувања по сите основи во текот на 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
На 1 јануари	49.753.841	35.972.942
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувањата од осигуреници, нето (Белешка 25)	965.490	2.954.035
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувања од посредници, нето (Белешка 25)	11.572.920	9.385.320
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) останати побарувања од непосредни работи на осигурување, нето (Белешка 26)	3.721.892	1.441.544
На 31 декември	66.014.143	49.753.841

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници и од посредници со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	2016	2015
Недоспеани побарувања	4.370.120	3.853.506
	4.370.120	3.853.506
Доспеани побарувања		
до 30 дена	7.350.756	7.946.441
31-60 дена	3.450.358	4.352.632
61-120 дена	6.441.783	7.422.683
121-270 дена	14.176.869	14.466.110
271 - 365 дена	4.321.739	17.887.651
над 365 дена	46.799.839	23.764.994
Доспеани побарувања	82.541.344	75.840.511
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(59.546.536)	(47.008.125)
	27.364.928	32.685.891

10. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

	Опрема и канцелари- ски мебел	Компјутери	Моторни возила	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2015	4.418.201	4.681.735	3.625.664	133.753	12.859.353
Зголемување	103.822	775.739	-	25.498	905.059
На 31 Декември 2015	4.522.023	5.457.474	3.625.664	159.251	13.764.412
На 01 јануари 2016	4.522.023	5.457.474	3.625.664	159.251	13.764.412
Зголемување	-	1.446.335	2.151.205	1.006.555	4.604.095
Расходување	(257.165)	(855.616)	-	(18.757)	(1.131.538)
На 31 Декември 2016	4.264.858	6.048.193	5.776.869	1.147.049	17.236.969
Акумулирана амортизација					
На 01 јануари 2015	3.770.034	3.341.343	3.625.664	109.454	10.846.495
Амортизација за годината	176.833	559.348	-	11.106	747.287
На 31 Декември 2015	3.946.867	3.900.691	3.625.664	120.560	11.593.782
На 01 јануари 2016	3.946.867	3.900.691	3.625.664	120.560	11.593.782
Амортизација за годината	183.919	768.203	492.985	71.328	1.516.435
Расходување	(257.165)	(849.898)	-	(18.757)	(1.125.820)
На 31 Декември 2016	3.873.621	3.818.996	4.118.649	173.131	11.984.397
Нето евидентирана вредност					
На 01 јануари 2015	648.167	1.340.392	-	24.299	2.012.858
На 31 Декември 2015	575.156	1.556.783	-	38.691	2.170.630
На 31 Декември 2016	391.237	2.229.197	1.658.220	973.918	5.252.572

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Материјални средства кои служат за вршење на дејност (освен земјиште и градежни објекти)
(продолжува)**

Залог врз опрема

На 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото нема дадена опрема по залог и истата во целост се користи за вршење на дејност на Друштвото.

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2016	2015
Парични средства во банка	2.596.170	3.064.948
Благајна	627.424	389.221
	3.223.594	3.454.169

12. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2016	2015
Одложени трошоци за премија-стекнување	27.093.283	25.572.488
Останати одложени трошоци	800.580	17.140
	27.893.863	25.589.628

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување ги вклучуваат провизија, потрошени материјали - полиси за осигурување, бруто платите на продажна мрежа и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

13.1 ЗАПИШАН КАПИТАЛ

На 31 декември 2016 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2015: 3.000 обични акции) со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, сопственик на 100% од акциите со право на глас на Друштвото е Институт за осигурување АД-ИНСИГ Тирана, Албанија.

13.2 ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ

Резерви за сигурност

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години). Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од предходните години се зголемуваат за индексит на пораст на цените на мало, Друштвото не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)**

Кпитал и резерви (продолжува)

Резервите за сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подлог временски период.

Со состојба на 31 декември 2016 година, резервите за сигурност изнесуваат 40.585.544 денари (2015: 40.255.836 денари). Во 2016 година резервите за сигурност се зголемени за 329.708 денари од распределба на добивката од 2015 година.

Општа Резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото до 31 декември 2011 беше обврзано секоја година да издвојува задолжителна општа резерва, која се формира со издвојување на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за супервизија од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителна општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Со состојба на 31 декември 2016 година, општата резерва изнесува 10.414.284 (2015: 10.414.284 денари).

Дивиденда

Во текот на 2016 година, Друштвото исплати дивиденда во бруто износ од 2.359.008 денари. (2015: нема).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

14. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквализациони резерви.

	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Настанати, пријавени штети	71.647.635	-	71.647.635	67.084.436	-	67.084.436
Настанати, но непријавени штети	47.251.405	-	47.251.405	50.729.152	-	50.729.152
Бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Преносна премија	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363	97.401.179	(605.848)	96.795.331
Состојба на 31 декември	216.113.261	(2.173.858)	213.939.403	215.214.767	(605.848)	214.608.919

Резерви за штети

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	117.813.588	-	117.813.588	123.675.014	-	123.675.014
Резерви за настанати, пријавени штети	4.563.199	-	4.563.199	(8.555.092)	-	(8.555.092)
Резерви за настанати, но непријавени штети	(3.477.747)	-	(3.477.747)	2.693.666	-	2.693.666
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-	-	-
Еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	118.899.040	-	118.899.040	117.813.588	-	117.813.588

Преносна премија

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	97.401.179	(605.848)	96.795.331	94.953.551	(808.665)	94.144.886
Полисирана премија во тековна година	198.309.541	(12.240.575)	186.068.966	197.070.170	(9.324.298)	187.745.872
Заработената премија во тековната година	(198.496.499)	10.672.565	(187.823.934)	(194.622.542)	9.527.115	(185.095.427)
Состојба на 31 декември	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363	97.401.179	(605.848)	96.795.331

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Настанатите, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2016	2015
Автоодговорност	62.480.323	58.093.590
Каско	1.626.504	1.242.766
Имот	483.613	200.035
Незгода	1.186.006	1.471.826
Зелена карта	4.885.186	5.958.608
Здравствено патничко осигурување	986.003	117.611
Вкупно	71.647.635	67.084.436

Настанатите, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2016	2015
Автоодговорност	34.892.184	37.307.358
Каско	177.606	244.822
Имот	47.919	52.753
Незгода	1.747.084	2.031.605
Зелена карта	10.093.510	10.792.164
Здравствено патничко осигурување	105.643	119.437
Одговорност	187.459	181.013
Вкупно	47.251.405	50.729.152

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2016	2015
Автоодговорност	74.215.425	74.606.659
Зелена карта	14.551.347	13.652.792
Гранични полиси	177.611	190.758
Здравствено осигурување	506.354	916.113
ЦМР	146.252	133.893
Автоодговорност плус	33.604	32.443
Каско	1.716.176	2.034.041
Осигурување на имот	2.474.970	2.245.608
Одговорност	231.641	227.826
Осигурување на патници	277.988	285.235
Лична незгода	2.882.853	3.075.811
Вкупно	97.214.221	97.401.179

Бруто еквализациона резерва

Еквализационата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквализационата резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Состојбата на 31 декември 2016 година изнесува нула (2015: нула).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	2016	2015
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	105.202	181.491
	105.202	181.491

Тековните даночни обврски претставуваат главно недоспеани даноци за агентските провизии.

16. ОБВРСКИ

	2016	2015
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	2.811.768	9.320.117
Останати обврски од непосредни работи	5.079.810	4.864.416
Останати обврски	12.623.271	13.305.496
	20.514.849	27.490.029

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 2.811.768 денари (2015: 9.320.117 денари) се однесуваат на обврски кон реосигурителот Сиа Маи Реиншуранс Брокерс, Латвија во износ од 2.811.768 денари (2015: 2.622.278 денари). Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото нема обврски кон основачот Институт за осигурување АД-ИНСИГ Тирана, Албанија (2015: 6.697.839 денари).

Останати обврски од непосредни работи на осигурување	2016	2015
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати моторни возила	1.159.042	-
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од неосигурани и непознати моторни возила	1.500	282.564
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	177.446	175.716
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	1.561.219	2.154.927
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	817.383	966.632
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	20.859	17.084
Обврски по основ на противпожарен придонес	397.632	339.080
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	944.729	928.413
Вкупно	5.079.810	4.864.416

Останати обврски	2016	2015
Обврски спрема вработените	2.171.484	2.335.348
Обврски спрема добавувачи во земја	3.033.902	3.321.187
Обврски спрема добавувачи во странство	129.983	104.089
Останати краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	5.487.697	5.497.828
Останати краткорочни обврски за вратени премии	7.882	-
Останати краткорочни обврски, други	1.792.323	2.047.044
	12.623.271	13.305.496

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

17. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

Година што завршува на 31 декември 2016

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 8)	Нето приходи од премија
Автоодговорност	141.788.830	(391.235)	1.400.472	-	140.779.593
Автоодговорност ПЛУС	68.464	1.162	-	-	67.302
Гранични полиси	1.773.045	(13.147)	-	-	1.786.192
Зелен картон	34.109.410	898.556	4.227.952	-	28.982.902
Здравствено осигурување	4.443.333	(409.759)	-	-	4.853.092
Осигурување на имот	5.974.618	229.362	6.612.151	1.568.010	701.115
Каско осигурување	2.973.557	(317.865)	-	-	3.291.422
Лични незгоди	5.913.385	(192.957)	-	-	6.106.342
Осигурување на патници	511.921	(7.248)	-	-	519.169
ЦМР	295.758	12.358	-	-	283.400
Стока во транспорт	-	-	-	-	-
Одговорност	457.220	3.815	-	-	453.405
ВКУПНО	198.309.541	(186.958)	12.240.575	1.568.010	187.823.934

Година што завршува на 31 декември 2015

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	Нето приходи од премија
Автоодговорност	142.456.597	1.274.183	1.861.640	-	139.320.775
Автоодговорност ПЛУС	72.450	2.953	-	-	69.497
Гранични полиси	1.963.298	53.887	-	-	1.909.411
Зелен картон	32.713.734	148.169	5.630.090	-	26.935.475
Здравствено осигурување	5.228.281	98	-	-	5.228.183
Осигурување на имот	3.867.948	(375.294)	1.832.568	(202.816)	2.207.858
Каско осигурување	3.459.958	149.876	-	-	3.310.082
Лични незгоди	6.177.241	1.246.135	-	-	4.931.106
Осигурување на патници	528.205	71.152	-	-	457.053
ЦМР	253.917	(59.464)	-	-	313.381
Стока во транспорт	64.973	(7.798)	-	-	72.771
Одговорност	283.568	(56.269)	-	-	339.837
ВКУПНО	197.070.170	2.447.628	9.324.298	(202.816)	185.095.428

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2016	2015
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	6.821.237	8.716.435
Приходи од камата од хартии од вредност	1.655.421	1.510.111
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	321.425	322.228
	8.798.083	10.548.774
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики од дадени депозити	199.370	424.203
	199.370	424.203
 Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	258.109	474.910
Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања	80.313	95.311
	9.335.875	11.543.198

19. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	239.850	378.225
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	1.834.852	2.891.738
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	569.093	679.986
Останати приходи	199.365	19.613
	2.843.160	3.969.562

20. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Приходи по основ на казни и надоместоци	654.517	360.566
Останати приходи	1.043.154	376.114
	1.697.671	736.680

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Настанати, исплатени штети во тековната година	69.896.920	83.898.183	-	-	69.896.920	83.898.183
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	4.563.199	(8.555.092)	-	-	4.563.199	(8.555.092)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	(3.477.747)	2.693.666	-	-	(3.477.747)	2.693.666
Приходи од регресни побарувања	(2.627.481)	(4.108.803)	-	-	(2.627.481)	(4.108.803)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	68.354.891	73.927.954	-	-	68.354.891	73.927.954

Следните табели ги прикажуваат трошоците за штети по класи на осигурување:

					2016
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	56.126.612	4.386.733	(2.415.174)	2.627.481	55.470.690
Гранични полиси	260.330	-	-	-	260.330
Зелен картон	7.992.763	(1.073.422)	(698.654)	-	6.220.687
Здравствено осигурување	993.860	868.392	(13.794)	-	1.848.458
Осигурување на имот	632.934	283.578	(4.834)	-	911.678
Каско осигурување	1.343.664	383.738	(67.216)	-	1.660.186
Лични незгоди	2.546.757	(285.820)	(284.521)	-	1.976.416
Одговорност	-	-	6.446	-	6.446
Вкупно	69.896.920	4.563.199	(3.477.747)	2.627.481	68.354.891

					2015
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	65.798.904	(4.005.628)	2.596.841	4.108.803	60.281.314
Гранични полиси	65.655	-	-	-	65.655
Зелен картон	11.055.192	(1.614.364)	(71.899)	-	9.368.929
Здравствено осигурување	406.475	68.805	34.781	-	510.061
Осигурување на имот	1.497.474	(1.419.622)	(37.919)	-	39.933
Каско осигурување	2.094.200	(784.871)	(2.600)	-	1.306.729
Лични незгоди	2.980.283	(799.412)	197.862	-	2.378.733
Одговорност	-	-	(23.400)	-	(23.400)
Вкупно	83.898.183	(8.555.092)	2.693.666	4.108.803	73.927.954

22. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

Во текот на 2016 година, нема трошоци за бонуси и попусти (2015: 6.083 денари).

23. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**Трошоци за стекнување**

	2016	2015
Провизија	16.897.030	16.652.022
Плати за вработени-продажба	33.862.903	33.671.416
Трошоци за маркетинг	3.706.123	941.755
Трошоци за печатење полиси	1.376.387	549.910
Промена во одложени трошоци за стекнување	(1.520.795)	(6.372.904)
	54.321.648	45.442.199

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година:

	2016	2015
На 1 јануари	25.572.488	19.199.584
Промена на одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	1.520.795	6.372.904
На 31 декември	27.093.283	25.572.488

Административни трошоци

	2016	2015
Трошоци за вработените		
- плати за администрација и проценка и ликвидација	24.250.473	20.285.720
- останати трошоци за вработени	2.484.980	1.310.950
Трошоци за наемнини	10.607.306	10.082.451
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	2.852.886	2.790.496
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	1.094.535	214.839
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1.743.782	1.888.586
Трошоци за даноци и придонеси - такси	426.313	653.344
Трошоци за ел.енергија и комунални услуги	1.604.524	1.910.268
Трошоци за потрошено гориво	1.249.530	1.371.581
Амортизација на материјални и нематеријални средства	2.015.856	1.113.592
Трошоци за банкарски услуги	673.396	763.550
Трошоци за ревизија	803.709	814.927
Трошоци за останати услуги, адвокатски трошоци и техничка консултација	1.104.437	715.425
Трошоци за преводи и нотеризации	328.665	225.126
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	978.881	1.041.816
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци	456.928	462.028
Трошоци за репрезентација	487.145	668.323
Трошоци за услуги за одржување на објекти	298.981	49.154
Трошоци за квалификации (обука)	277.801	285.631
Трошоци за претплата на весници и списанија	26.380	38.620
Трошоци за резервирања за пензиски планови	607.658	-
Трошоци за канцелариски и потрошен материјали	535.479	411.529
Трошоци за материјали, поправка и одржување	2.531.981	190.573
Останати трошоци	5.537.815	3.479.687
	62.979.441	50.768.216

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2016	2015
Нето плати	38.976.696	36.116.149
Придонеси	19.136.680	17.840.987
	58.113.376	53.957.136

24. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила	5.506.761	5.641.284
Трошоци по основ на противпожарен придонес	3.252.239	3.215.678
Трошоци по основ на останати законски давачки	1.718.899	1.716.881
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган	1.551.856	1.434.509
Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување	1.688.364	1.767.949
Судски трошоци по основ регрес на НО	586.143	683.349
Вкупно	14.304.262	14.459.650

25. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

	2016	2015
Дополнителна исправка на побарувањата по основ на премиија (Белешка 9)	14.760.484	14.037.636
(Ослободување на исправка) на побарувања по основ на премиија (Белешка 9)	(2.222.074)	(1.698.281)
	12.538.410	12.339.355

26. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	2016	2015
Платени казни и надоместоци за штетите	45.707	72.879
Платени казни и надоместоци по друга основа	75.290	74.422
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 9)	3.721.892	1.441.544
Останати, вонредни расходи и расходи од прет.год.	863.360	1.000.010
Расходи од неотпишана вредност на основите средства	5.717	-
	4.711.967	2.588.855

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

27. ДАНОЧЕН РАСХОД

	2016	2015
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	-	425.150
Одложен данок на добивка	-	-
	-	425.150

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година:

	2016	2015
(Загуба)/Добивка пред оданочување	(15.973.745)	1.414.275
Неодбитни трошоци за даночни цели	4.943.174	2.837.226
Даночна основица	(11.030.571)	4.251.501
Пресметан данок на добивка	-	425.150
Ефективна даночна стапка	-	30,06%

28. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2016	2015
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	(15.973.745)	989.125
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	(15.973.745)	989.125
Пондериран просечен број на обични акции	3.000	3.000
Основна заработка/загуба по акција (Денари по акција)	(5.325)	330

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
 (Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Состојбата на 31 декември 2016 и 2015 година и трансакциите со поврзани лица во текот на 2016 и 2015 година биле како што следи:

2016	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	6.316.751	-	-	6.316.751
Побарувања	6.316.751	-	-	6.316.751
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.316.751	-	-	6.316.751
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
Обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување		-	-	-
-Останати обврски	5.487.697	-	-	5.487.697
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	12.297	-	-	12.297
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	8.030.359	8.030.359
Вкупно расходи	5.044.141	-	8.030.359	13.074.500

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

2015	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	-	-	-	-
Побарувања	-	-	-	-
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	12.195.667	-	-	12.195.667
Обврски	12.195.667	-	-	12.195.667
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	6.697.839	-	-	6.697.839
-Останати обврски	5.497.828	-	-	5.497.828
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	-	-	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	7.676.372	-
Вкупно расходи	-	-	7.676.372	-

30. ТРАНСАКЦИИ СО НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.586.063	8.913.988
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	1.210.296	1.093.094
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	1.137.988	458.280
Приходи од вложувања	321.424	322.227
Приходи за обработка на штети	239.850	378.225
Приходи од реализирани регресни побарувања	1.834.852	2.891.738
Трошоци	5.909.779	6.132.479

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2016 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви.

33. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2016	2015
Средства		
Парични средства	3.223.594	3.454.169
Депозити во банки*	129.166.360	124.740.000
Државни записи	73.141.870	71.732.002
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	10.418.238	27.079.816
	215.950.062	227.005.987
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	95.040.363	96.795.331
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	118.899.040	117.813.588
Бруто еквализациона резерва	-	-
	213.939.403	214.608.919
Усогласеност на средства и обврски	2.010.659	12.397.068

* Депозитите кај банки во износ од 129.166.360 денари (2015: 124.740.000 денари) презентирани во делот на средствата што ги покриваат техничките резерви, претставуваат дел од вкупните депозити кај банки кои со состојба на 31 декември 2016 година изнесуваат 278.010.025 денари (2015: 290.594.065 денари)

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смее да надминува 20%.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

На 31 декември 2016 година паричните средства на друштвото изнесуваат 1,5% (2015:1,5%), депозитите во банки изнесуваат 59,8% (2015: 55,0%), државните записи изнесуваат 33,9% (2015: 31,6%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Македонија изнесуваат 4,8% (2015: 11,9%), друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2016 нема (2015: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2016 година е усогласено со лимитот за дозволени вложувања во депозити во банки.

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2016 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2015 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Развој на штети

Run off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжение)

На 31 Декември 2016 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	73.141.870	-	-	36.595.789	36.546.081	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	10.418.238	-	-	-	-	-	-	10.418.238
Орочени депозити	278.010.025	278.010.025	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.586.063	8.586.063	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	2.173.858	-	-	-	-	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	-	-	-	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	3.223.594	2.596.170	-	-	-	-	-	627.424
Обврски								
Обврски	(20.514.849)	-	-	-	-	-	-	(20.514.849)
	400.170.722	289.192.258	-	36.595.789	36.546.081	-	-	37.836.594

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжение)

На 31 Декември 2015 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматоносни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	71.732.002	-	-	35.789.793	35.942.209	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	27.079.816	-	-	-	-	-	-	27.079.816
Орочени депозити	290.594.065	290.594.065	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.913.988	8.913.988	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	605.848	-	-	-	-	-	-	605.848
Побарувања	47.890.869	-	-	-	-	-	-	47.890.869
Парични средства и парични еквиваленти	3.454.169	3.064.948	-	-	-	-	-	389.221
Обврски								
Обврски	(27.490.029)	-	-	-	-	-	-	(29.490.029)
	422.780.728	302.573.001	-	35.789.793	35.942.209	-	-	46.475.725

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2016 година, доколку каматните стапки се 1000 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2016 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 2.891.923 денари (2015: 1.154.320 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 9.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2016	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	304.195.610	116.417.401	72.560	-	420.685.571
Вложувања	262.318.171	107.838.025	-	-	370.156.196
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.173.858	-	-	-	2.173.858
Побарувања	36.825.453	8.233.910	72.560	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	2.878.128	345.466	-	-	3.223.594
Вкупно обврски	12.693.059	8.429.448	-	-	21.122.507
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	607.658	-	-	-	607.658
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	12.085.401	8.429.448	-	-	20.514.849
Разлика - неусогласена валутна структура	291.502.551	107.987.953	72.560	-	399.563.064

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2015	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	359.764.611	90.419.956	86.190	-	450.270.757
Вложувања	313.072.806	85.247.065	-	-	398.319.871
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	605.848	-	-	-	605.848
Побарувања	42.767.871	5.036.808	86.190	-	47.890.869
Парични средства и парични еквиваленти	3.318.086	136.083	-	-	3.454.169
Вкупно обврски	12.648.589	14.841.440	-	-	27.490.029
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	12.648.589	14.841.440	-	-	27.490.029
Разлика - неусогласена валутна структура	347.116.022	75.578.516	86.190	-	207.565.960

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2016	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	420.685.571	-	-	-	-	420.685.571
Вложувања	370.156.196	-	-	-	-	370.156.196
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.173.858	-	-	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	-	-	45.131.923
Парични средства и парични еквиваленти	3.223.594	-	-	-	-	3.223.594
Вкупно обврски	21.122.507	-	-	-	-	21.122.507
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	607.658	-	-	-	-	607.658
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	20.514.849	-	-	-	-	20.514.849
Разлика - неусогласена валутна структура	399.563.064	-	-	-	-	399.563.064

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2015	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	450.270.757	-	-	-	-	450.270.757
Вложувања	398.319.871	-	-	-	-	398.319.871
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	605.848	-	-	-	-	605.848
Побарувања	47.890.869	-	-	-	-	47.890.869
Парични средства и парични еквиваленти	3.454.169	-	-	-	-	3.454.169
Вкупно обврски	27.490.029	-	-	-	-	27.490.029
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	27.490.029	-	-	-	-	27.490.029
Разлика - неусогласена валутна структура	207.565.960	-	-	-	-	207.565.960

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврдено од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Капитал на Друштвото (продолжува)

- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3,000,000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2016 изнесува 35.695.717 денари (2015: 35.472.631 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот, Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2016 година и 31 декември 2015 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2016	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
Тековна позиција на капиталот	(15.973.745)	218.742.183	35.695.717	612,80%	
Принос од вложувања (+10%)	(15.040.158)	219.675.770	35.695.717	615,41%	2,61%
Принос од вложувања (-10%)	(16.907.332)	217.808.596	35.695.717	610,18%	-2,62%
10% намалување на настанати штети	(9.138.256)	225.577.672	35.695.717	631,95%	19,15%
10% зголемување на настанати штети	(22.809.234)	211.906.694	35.695.717	593,65%	-19,15%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	(10.108.691)	224.607.237	35.695.717	629,23%	16,43%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	(21.838.799)	212.877.129	35.695.717	596,37%	-16,43%
31 декември 2015	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	989.125	237.074.936	35.472.631	668.33%	
Принос од вложувања (+10%)	2.143.445	238.229.256	35.472.631	671.59%	3,26%
Принос од вложувања (-10%)	(165.195)	235.920.616	35.472.631	665,08%	(3,25%)
10% намалување на настанати штети	(6.403.670)	229.682.141	35.472.631	647.49%	(20,84%)
10% зголемување на настанати штети	8.381.920	244.467.731	35.472.631	689.17%	20,84%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	(3.821.396)	232.264.415	35.472.631	654.77%	(13,56%)
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	5.799.646	241.885.457	35.472.631	681.89%	13,56%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото.

Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2016 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	10.418.238	-	-	10.418.238
2015 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	27.079.816	-	-	27.079.816

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2016		2015	
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	73.141.870	73.141.870	71.732.002	71.732.002
Орочени депозити	278.010.025	278.010.025	290.594.065	290.594.065
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	8.586.063	8.586.063	8.913.988	8.913.988
Средства од реосигурување	2.173.858	2.173.858	605.848	605.848
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	45.131.923	45.131.923	47.890.869	47.890.869
Парични средства и парични еквиваленти	3.223.594	3.223.594	3.454.169	3.454.169
	410.267.333	410.267.333	423.190.941	423.190.941
Обврски				
Обврски	(20.514.849)	(20.514.849)	(27.490.029)	(27.490.029)
	(20.514.849)	(20.514.849)	(27.490.029)	(27.490.029)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2016				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	73.141.870	-	73.141.870
Акции и удели во инвестициски фондови			10.418.238	10.418.238
Орочени депозити	278.010.025	-	-	278.010.025
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.586.063	-	-	8.586.063
Средства од реосигурување	2.173.858	-	-	2.173.858
Побарувања	45.131.923	-	-	45.131.923
Парични средства и еквиваленти	3.223.594	-	-	3.223.594
	337.125.463	73.141.870	10.418.238	420.685.571

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	20.514.849	20.514.849
	-	20.514.849	20.514.849

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2015				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	71.732.002	-	71.732.002
Акции и удели во инвестициски фондови	-	-	27.079.816	27.079.816
Орочени депозити	290.594.065	-	-	290.594.065
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	8.913.988	-	-	8.913.988
Средства од реосигурување	605.848	-	-	605.848
Побарувања	47.890.869	-	-	47.890.869
Парични средства и еквиваленти	3.454.169	-	-	3.454.169
	351.458.939	71.732.002	27.079.816	450.270.757

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	27.490.029	27.490.029
	-	27.490.029	27.490.029

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 01 март 2017 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Г-дин Бурим Мифтари
Директор на Финансии

Г-дин Орхан Хасан
в.д. Генерален директор
Претседател на Управен одбор

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Прилог 1 - Годишна сметка

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година

Прилог 2 - Годишен извештај